

ЕВРОПА
А.Д. - Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2010,
со извештај на независниот ревизор

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2010,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ	3 - 4
БИЛАНС НА УСПЕХ	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА ГЛАВНИНАТА	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10 - 25

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Управниот одбор на ЕВРОПА АД - Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЕВРОПА АД Скопје што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2010 година, како и билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на ЕВРОПА АД Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на ЕВРОПА АД Скопје заклучно со 31 декември 2010 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија.

Скопје, 15 март 2011 година

Овластен ревизор

Љупчо Пецев



Ревизија, проценка и
финансиски консалтинг
Б И Љ, Боро И Љупчо
Д.О.О – Скопје

ЕВРОПА АД Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ за годината завршена на 31 декември 2010 година

во илјади денари	Белешки	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Приходи од продажба	5	733.078	719.065
Останати деловни приходи	6	9.608	4.995
Промени на залихите на готови производи и производството во тек		-9.499	-1.131
Сопствени производи употребени и капитализирани во претпријатието		7.016	5.812
Употребени сировини и помошни материј.	7	-381.327	-358.573
Плати и надоместоци од плати		-149.046	-155.659
Амортизација		-31.211	-31.194
Набавна вредност на трговски стоки		-69.555	-71.359
Останати деловни расходи	8	<u>-93.738</u>	<u>-98.126</u>
Добивка од редовно работење		15.326	13.830
Финансиски приходи	9	3.982	2.701
Финансиски расходи	10	<u>-9.673</u>	<u>-9.615</u>
Добивка пред оданочување		9.635	6.916
Данок од добивка		-814	-694
Нето добивка		<u>8.821</u>	<u>6.222</u>
Основна заработувачка по акција (денари)		36,09	25,46

Управен одбор

Претседател

Белешките содржани од страна 10 до 25 се составен дел на овие финансиски извештаи

ЕВРОПА АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА за годината завршена на 31 декември 2010 година

во илјади денари	Белешки	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Нето добивка за периодот		8.821	6.222
Друга сеопфатна добивка:			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		<u>3.534</u>	<u>423</u>
Вкупна друга сеопфатна добивка		3.534	423
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		<u><u>12.355</u></u>	<u><u>6.645</u></u>

Белешките содржани од страна 10 до 25 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ЕВРОПА АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА за годината завршена на 31 декември 2010 година

во илјади денари	Белешки	2010	2009
СРЕДСТВА			
Недвижности, постројки и опрема	11	379.115	381.131
Долгорочни вложувања	12	48.271	43.541
Побарувања по долгорочни кредити	13	6.650	6.874
Вкупно долгорочни средства		434.036	431.546
Залихи	14	130.667	136.798
Побарувања од купувачи	15	275.932	262.036
Краткорочни финансиски вложувања	16	29.053	95
Останати краткорочни побарувања	17	18.776	16.423
АВР	18		6
Парични средства	19	7.313	17.958
Вкупно тековни средства		461.741	433.316
ВКУПНО СРЕДСТВА		895.777	864.862
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		613.773	613.773
Сопствени акции		-47.837	-47.837
Законски резерви		91.347	90.024
Резерва за објективна вредност		-39.452	-42.986
Ревалоризациона резерва		4.035	4.035
Нераспределена добивка		56.161	49.261
Граен капитал		678.027	666.270
Обврски по долгорочни кредити	20	34.953	49.592
Обврски према добавувачи	22	124.565	109.248
Обврски по краткорочни кредити	23	45.052	21.500
Останати краткорочни обврски	24	13.180	18.076
ПВР			176
Вкупно тековни обврски		182.797	149.000
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		895.777	864.862

Управен одбор

Претседател

Белешките содржани од страна 10 до 25 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ЕВРОПА АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА КАПИТАЛОТ за годината завршена на 31 декември 2010 година

во илјади денари	Акцион. капитал	Сопствени акции	Законски резерви	Резерва за објект. вредност	Нераспр. добивка	Ревалор. резерва	Вкупно
Состојба 1.01.2010	613.773	-47.837	90.024	-42.986	49.261	4.035	666.270
Сеофатна добивка					8.821		8.821
Добивка 2010 година							
Усогласување на вложувања расположливи за продажба до нивната пазрна вредност				3.534			3.534
Вкупна софатна добивка				3.534	8.821		12.355
Трансакции со сопствениците							
Распределба на добивка			1.323		-1.323		
Дивиденда ПИОМ					-598		-598
Состојба на 31.12.2010	613.773	-47.837	91.347	-39.452	56.161	4.035	678.027

во илјади денари	Акцион. капитал	Сопствени акции	Законски резерви	Резерва за објект. вредност	Нераспр. добивка	Ревалор. резерва	Вкупно
Состојба 1.01.2009	613.773	-47.837	89.092	-43.409	44.568	4.035	660.222
Сеофатна добивка					6.222		6.222
Добивка 2009 година				423			423
Сведување на акции				423	6.222		6.645
Вкупна софатна добивка							
Трансакции со сопствениците							
Распределба на добивка			932		-932		
Дивиденда ПИОМ					-597		-597
Состојба на 31.12.2009	613.773	-47.837	90.024	-42.986	49.261	4.035	666.270

Белешките содржани од страна 10 до 25 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ЕВРОПА АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК за годината завршена на 31 декември 2010 година

во илјади денари	2010	2009
Парични текови од оперативни активности		
Нето добивка	8.821	6.222
Амортизација	31.210	31.194
Побарувања од купувачи	-13.896	-16.014
Останати побарувања	-2.353	-4.823
АВР	6	1.669
Залихи	6.131	10.048
Обврски према добавувачи	15.317	1.757
Останати тековни обврски	-4.896	-2.461
ПВР	-176	-6
Нето парични текови од оперативни активности	40.164	27.586
Парични текови од инвестициони активности		
Краткорочно финансиски вложувања	-28.958	343
Долгорочни побарувања по кредити	224	1.114
Долгорочни вложувања	-4.730	-5.201
Нови набавки	-29.195	-14.342
Нето парични текови од инвестициони активности	-62.659	-18.086
Парични текови од финансиски активности		
Долгорочни кредити	-14.639	17.874
Сведување на акциите на пазарна вредност	3.534	423
Дивиденда за Пиом	-597	-597
Обврски по краткорочни кредити	23.552	-30.882
Нето парични текови од финансиски активности	11.850	-13.182
Нето зголему./намал. на паричните средства	-10.645	-3.682
Парични средства на почеток од годината	17.958	21.640
Парични средства на крајот од годината	7.313	17.958

Белешките содржани од страна 10 до 25 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТО

Друштвото за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА АД - Скопје основано е и работи во Република Македонија. Основна дејност на Друштвото која одговара на шифрата 0113071, производство на какао, чоколади, бонбони и кондиторски производи;

Акционерската главнина на Друштвото ја сочинуваат 255.583 акции. Номиналната вредност на една акција изнесува 51,13 ЕВРА.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на улица "808" бр 8.

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиски извештаи на ЕВРОПА АД, Скопје се изготвени во согласност со Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС) и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ), објавени во Република Македонија во Правилникот за водење сметководство во Службен Весник на РМ бр.159/2009 применливи од 1 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финаисиските извештаи за 2010 година се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Друштвото евидентира приходи од продажба на услугите кои ги врши во моментот на нивното извршување за потребите на своите клиенти. Приходите се евидентираат со примена на принципот на фактичност на настаните, односно во моментот на нивното настанување.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловните односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Камати како расход

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловните односи се искажуваат како расходи од камати. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.4. Приходи по основ на финансиски вложувања

Приходите по основ на вложените средства во акции на банки, други финансиски организации и во трговски друштва се искажуваат во билансот на успехот како приходи во рамките на останатите оперативни приходи.

3.5. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се надоместуваат од приходот на пресметковниот период кога ќе настанат.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.6. Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на основните средства се состои од фактурната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Македонија, основните средства се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва. Последна ревалоризација Друштвото изврши во 2003 година.

Основните средства се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на основни средства се книжи во корист на капитална добивка, а негативната разлика се книжи на товар на капитална загуба. Неотпишаната вредност на продадени и расходувани основни средства се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

3.7. Амортизација

Набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Стапките што се применуваат за амортизација на основните средства што ги поседува "ЕВРОПА" АД - Скопје се како што следи:

ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Градежни објекти	2,5 %
Опрема	5 - 25%
Транспортни средства	25%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.9. Залихи

Залихите на материјали и резервни делови ситниот инвентар и трговските стоки се искажуваат по набавни цени, заедно со трошоците за нивна набавка додека производството во тек и готовите производи се искажуваат по плански цени корегирани за отстапување.

Ситниот инвентар се отпишува во целост при ставањето во употреба.

3.10. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните услуги и стоки, намалени за исправката на вредност за ненаплатливите побарувања. Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи се врши кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикатори кои се користат при проценката на наплатливоста на побарувањата од купувачи се: инсолвентност на купувачите, значително доцнење на наплатата, како и стечај или ликвидација на купувачите. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.11. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловни банки, девизни сметки во деловните банки и други парични средства.

3.12. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Македонија на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од останатите оперативни приходи, односно од останатите оперативни расходи.

3.13. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирани добивки

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични и приоритетни акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (резервски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето на Друштвото.

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.14. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се опишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.15. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

3.16. Данок на добивка

Данокот на добивка, како резултат на законските измени, во 2009 година се пресметува на изменет начин. Основа за пресметка на данокот на добивка се повеќе видови трошоци кои не се признаваат за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени трошоци. Данок на добивка ќе се плаќа и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи од 2009 година и наредните години.

Стапката на данокот на добивка во Република Македонија изнесува 10% (10% и во 2009 година).

3.17. Користи за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основицата за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.18. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.19. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените) кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

“ЕВРОПА” АД - Скопје во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради набавка на стоки и услуги. Овие набавки се искажани во странски валути. Друштвото користи и долгорочни кредити деноминирани во странска валута.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флукуации на курсевите на странските валути.

ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Ризик од промени на цените

Друштвото не е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што “ЕВРОПА” АД - Скопје немаат вложувања расположливи за продажба.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

“ЕВРОПА” АД - Скопје нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на “ЕВРОПА” АД - Скопје врши редовно следење на кредитната задолженост.

ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Обврски по кредити	80.005	71.092
Парични средства	<u>-7.313</u>	<u>-17.958</u>
Нето обврски по кредити	72.692	53.134
Капитал и резерви	678.027	666.270
% на кредитна задолженост	<u>10,72%</u>	<u>7,97%</u>

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Приходи од продажба на домашен пазар	316.160	293.858
Приходи од продажба на странски пазар	415.558	412.521
Останато	<u>1.360</u>	<u>12.686</u>
Вкупно	<u>733.078</u>	<u>719.065</u>

6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Приходи од наемнини	1.520	1.118
Дивиденди	1.490	1.666
Приходи од вишоци	374	407
Приходи од минати години	4.761	613
Приходи од штети	762	1.186
Останато	<u>701</u>	<u>5</u>
Вкупно	<u>9.608</u>	<u>4.995</u>

7. УПОТРЕБЕНИ СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

во илјади денари	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Материјали	372.562	350.112
Потрошени резервни делови	4.684	6.169
Потрошен ситен инвентар	4.081	2.292
Вкупно	<u>381.327</u>	<u>358.573</u>

ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

8. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ РАСХОДИ

во илјади	2010	2009
Потрошена енергија	33.236	23.391
Трошоци за превоз	4.397	4.921
Одржување	2.808	2.501
Наемнини	1.822	1.386
Вредносно усогласување на побарувања	3.071	1.627
Реклама и пропаганда	8.627	11.072
Осигурување	1.574	2.378
Кусоци	545	545
Надоместоци за вработените	6.619	2.200
Надоместоци за службени патувања	907	805
Останати неспомнати трошоци	6.453	7.615
Премии за осигурување	1.574	2.378
Банкарски услуги	1.249	1.509
Дополнително утврдени расходи	1.439	16.982
Останато	19.417	18.816
Вкупно	93.738	98.126

9. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2010	2009
Курсни разлики	2.557	2.560
Приходи од камати	1.425	141
Вкупно	3.982	2.701

10. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

во илјади денари	2010	2009
Расходи од камати	6.453	5.829
Курсни разлики	3.220	3.786
Вкупно	9.673	9.615

ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

11. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста на ден 31 декември 2010 година се како што следи:

во илјади денари	Земјиште и град. објекти	Опрема	Други средства	ВКУПНО
Набавна вредност				
Состојба 1.01.2010	364.281	654.729	277	1.019.287
Нови набавки	4.316	24.878		29.194
Расход		-472	-	-472
Состојба на 31.12.2010	368.597	679.135	277	1.048.009
Исправка на вредност				
Состојба 1.01.2010	184.380	453.499	277	638.156
Амортизација	9.075	22.135	-	31.210
Расход		-472		-472
Состојба 31.12.2010	193.455	475.634	277	668.894
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ				
НА 31.12.2010	175.142	203.501	-	379.115

Како обезбедување по користени кредити од банки, под хипотека се дадени дел од опремата и продавницата во Градски трговски центар во Скопје.

во илјади денари	Земјиште и град. објекти	Опрема	Други средства	ВКУПНО
Набавна вредност				
Состојба 1.01.2009	361.222	643.447	277	1.004.946
Нови набавки	3.059	11.282		14.341
Состојба на 31.12.2009	364.281	654.729	277	1.019.287
Исправка на вредност				
Состојба 1.01.2009	175.429	431.256	277	606.962
Амортизација	8.951	22.243	-	31.194
Состојба 31.12.2009	184.380	453.499	277	638.156
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ				
НА 31.12.2009	179.901	201.230	-	381.131

ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

12. ДОЛГОРОЧНИ ВЛОЖУВАЊА

**9.1 Вложувања во трговски друштва
во илјади денари**

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
А.Д. Жито Лукс	271	271
Македо Европа - Ниш	311	311
АЛФА Телевизија	16.000	14.800
ГТЦ	906	906
Вкупно вложувања во трговски друштва	<u>17.488</u>	<u>16.288</u>

9.2 Вложувања во банки

Стопанска банка АД Скопје	2.096	2.660
ЦКБ	95	
Земјоделска банка АД Скопје	154	94
Комерцијална Банка АД Скопје	28.438	24.499
Вкупно вложувања во банки	<u>30.783</u>	<u>27.253</u>

ВКУПНО ВЛОЖУВАЊА

	<u>48.271</u>	<u>43.541</u>
--	----------------------	----------------------

13. ПОБАРУВАЊА ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Долгорочни станбени кредити	6.650	6.874
Вкупно	<u>6.650</u>	<u>6.874</u>

14. ЗАЛИХИ

во илјади денари

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Материјали	88.277	81.410
Резервни делови	11.747	12.562
Ситен инвентар	20.346	19.063
Производство	18.463	18.463
Готови производи	13.878	22.646
Производи во продавница	3.436	3.204
Стоки во продавница	49	297
	<u>156.196</u>	<u>157.645</u>
Минус - Исправка на вредност	-25.529	-20.847
Вкупно	<u>130.667</u>	<u>136.798</u>

ЕВРОПА АД Скопје**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ**

во илјади денари	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Побарувања од купувачи во земјата	102.516	112.853
Побарувања од купувачи во странство	<u>176.487</u>	<u>161.580</u>
	279.003	274.433
Минус - Исправка на вредност	-3.071	-12.397
Вкупно	<u>275.932</u>	<u>262.036</u>

16. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

во илјади денари	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Технометал Вардар АД Скопје	22.958	
ТРД Алфа ТВ Скопје	6.000	
Раде Кончар	35	35
Останато	<u>60</u>	<u>60</u>
Вкупно	<u>29.053</u>	<u>95</u>

17. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Обврски за ДДВ	15.816	12.857
Побарувања од вработените	1.360	1.360
Побарувања за акцизи		185
Останати обврски	<u>1.600</u>	<u>2.021</u>
Вкупно	<u>18.776</u>	<u>16.423</u>

18. АВР

во илјади денари	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Разграничени трошоци		<u>6</u>
Вкупно	<u>-</u>	<u>6</u>

ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

19. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

во илјади денари	2010	2009
Жиро сметка	620	1.244
Денарска благајна	39	19
Девизна благајна	168	21
Девизни сметки	6.486	16.587
Чекови		87
Вкупно	7.313	17.958

20. ЗАРАБОТУБАЧКА ПО АКЦИЈА

Друштвото ја прикажува основната и разводнетата заработка по акција на 31.декември 2010 година која е добиена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на акции во износ од МКД 8.821 илјади денари (2009:МКД 6.222 илјади) и пондерираниот просечен број на акции во текот на годината завршена на 31 декември 2010 година од 244.414 (2009:244.414) пресметано е како што следи:

Добивка расположлива за имателите на акции

во илјади денари	2010	2009
Добивка за годината	8.821	6.222
Добивка расположлива за имателите на акции	8.821	6.222

Просечен број на акции

во број на акции	2010	2009
Издадени акции на 1 јануари	255.583	255.583
Ефект од откупени сопствени акции	-11.169	-11.169
Просечен број на акции на 31 декември	244.414	244.414

ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

21. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	2010	2009
Стопанска банка АД - Скопје	1.642	1.642
Комерцијална банка АД - Скопје	19.002	25.759
Шпаркасе Банка Македонија АД - Скопје	14.309	22.191
Вкупно	34.953	49.592

22. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2010	2009
Обврски спрема добавувачи во земјата	69.862	62.334
Обврски спрема добавувачи во странство	53.217	45.605
Нефактурирана стока	1.486	1.309
Вкупно	124.565	109.248

23. ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	2010	2009
Шпаркасе Банка Македонија АД, Скопје	21.552	
Комерцијална Банка АД - Скопје	23.500	21.500
Вкупно	45.052	21.500

24. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2010	2009
Обврски за плати	10.574	16.821
Останато	2.606	1.255
Вкупно	13.180	18.076

ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

25. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажување на билансните позиции деноминирани во странска валута, на ден 31 декември се следните:

во денари	<u>2010</u>	<u>2009</u>
УСД	46,3140	42,6651
ЕУР	61,5050	61,1732

26. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2010 година побарувањата од судски постапки покренати против ЕВРОПА АД Скопје изнесуваат околу 11.213 илјади денари. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

27. НАСТАНИ КОИ СЕ СЛУЧИЛЕ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Нема значајни настани кои се случиле и би имале значаен ефект по изготвување на овие финансиските извештаи.